

Билтен бр. 2

ЗАЕДНИЧКИ ЈАЗИК ЗА ПРВИТЕ 1000 ДЕНА

- Проект од програмата Еразмус+ KA202

За проектот


Проектот ја промовира употребата на Меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје – МКФ на СЗО како алатка за подобрување на комуникацијата и координацијата помеѓу членовите на тимот околу детето во првите 1000 дена од неговиот живот и за раното откривање на развојните потешкотии.

Проектот започна на 1. ноември 2019 година, а ќе трае до 30. јуни 2021.

P1: Модули за обука за МКФ

Со задоволство ве известуваме дека 3 од планираните 4 модули за обука за МКФ се креирани и објавени на македонски, германски, англиски и турски јазик на веб-страницата на проектот. Сакавме да бидеме сигурни дека нашите целни групи – патронажните сестри, стручните лица за пружање на рана поддршка и медицинските лица во јаслите – ќе можат да ги користат и да учат од нив. Особено обрнавме внимание на специфичностите поврзани со возраста на децата, врската помеѓу здравјето, воспитувањето, односно родителската сензитивност, и социјалниот аспект.

Модулите 1-3 можете да ги преземете од следниот линк: <http://thefirst1000days.net/MK/First1000days.html>.



P2: Краток водич низ МКФ

Нашиот „Краток водич низ МКФ“ е наменет првенствено за патронажните сестри и сестринската пракса во заедницата и има за цел да придонесе до поголемо разбирање помеѓу стручните лица и родителите во процесите за поддршка на малите деца со потешкотии во развојот.

Водичот е направен во 4 јазични верзии: македонска, англиска, германска и турска верзија. Македонската верзија може да се преземе од овој линк:

<http://thefirst1000days.net/MK/QuickGuidetoICF.html>.

Пример:

b440	Дишење	Детето може без проблеми да вдишува и издишува. Бројот на вдишувањата и издишувањата во минута, ритамот и длабочината на дишењето се соодветни. Детето добива доволно воздух.
------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Земете учество

Добредојдени сте да земете учество! Доколу Вие или Вашата институција сакате да учествувате во проектот преку испробување на продуктите од проектот или пак имате коментари и предлози, контактирајте нè на: contact@educationforall.org.mk.

- Партнери:
- „Образование за сите“ Скопје, РС Македонија
 - Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки на РС Македонија
 - „Д-р Претис“, Австрија
 - Медицински факултет Хамбург, Германија
 - Д-р Дуду Мелек Сабунчуоглу, Турција

